

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 18 и член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 јануари 2023 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА

1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентра на МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104“ издадена на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 65/21, 272/21, 105/22 и 185/22).
2. Во Прилог 1 точка 4 зборовите “6 јануари 2023 година” се заменуваат со зборовите “27 мај 2023 година”.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово, со седиште на ул. “Илинденска” бр.309-кат.6 Тетово (во понатамошниот текст: Друштво), на 28 декември 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентра на МХЕЦ “ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104”, преку која треба да ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-593/22 од 28 декември 2022 година.

Регулаторна комисија за енергетика, на Барања на Друштвото, соодветно има донесено Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за МХЕЦ “ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/21) и Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за МХЕЦ “ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 65/21, 272/21, 105/22 и 185/22).

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 12, односно во Образецот БЛ 12 од Правилникот за лиценци во оригинал. Барањето беше комплетирано на 5 јануари 2023 година.

Друштвото, како причина за побараното продолжување наведе дека пролонгирани се административните активности и постапките низ државните институции. Друштвото побара времетраењето на лиценцата за пробна работа да се продолжи за 12 месеци.

Согласно член 25 став (2) од Правилникот за лиценци согласно кој Регулаторната комисија за енергетика врз основа на доставените податоци од причините за продолжувањето на лиценцата за пробна работа го определува рокот за продолжување на лиценцата за пробна работа, Регулаторната комисија за енергетика го определи датумот на продолжување на лиценцата за пробна работа 27 мај 2023 година, имајќи во предвид дека рокот за почеток со комерцијална работа на електроцентралата е предложено да се продолжи до 27 мај 2023 година, согласно Известување бр.12-101/1 од 5 јануари 2023 година на Министерството за економија во кое е наведено дека Министерството за економија до Владата на Република Северна Македонија, како Концедент, ќе достави Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр.104 Габровска река, бр.277 Водешница и бр. 349 Балтечка река, со која ќе и предложи на Владата да ги продолжи роковите за почеток со комерцијална работа и, покрај другото, да го овласти Министерот за економија да склучи Анекси на Договорите за концесија за продолжување на рокот за МХЕЦ 349 Балтечка река и МХЕЦ 104 Габровска река и да го задолжи Министерството за економија да достави известување до Концесионерот ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје за продолжување на разумниот рок за почеток со комерцијална работа за МХЕЦ 277 Водешница.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа со Решение бр. 02- 13/2 од 5 јануари 2023 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 5 јануари 2023 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр.104” на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-593/22
5 јануари 2023 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски